

Кој е интересот на Република Македонија што се зближува со НАТО? Што сè треба да жртвуваме за да станеме дел од елитното друштво?

Овие прашања малку се елаборираат во јавноста, иако во регионот расте интересот за "кираџиските" услови, односно сè повеќе Хрватите, Србите и другите нации почнуваат многу потемелно да размислуваат за нивното влегување во Алијансата. Притоа, пресметале колку треба да дадат, а колку ќе изгубат, бидејќи коцкањето со НАТО е тешка работа.



МАКЕДОНСКИТЕ И БРИТАНСКИТЕ СПЕЦИЈАЛЦИ ВЕЖБААТ НА КРИВОЛАК ЗА ДА СЕ ФАТАТ ВО КОСТЕЦ СО ОПАСНОСТИТЕ ВО АВГАНИСТАН

"ПАРАХОДОТ" БАЛКАНОТ, Н



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Граѓаните на Република Македонија влегувањето во НАТО го замислуваат како процес во кој "БОГ" ќе нè спаси од националистичките претензии на Грција, на Србија, на Бугарија, па дури и на Албанија и на Косово за освојување, односно за поделба на нашата земја.

Истовремено, пак, некои други проценуваат дека влезот значи бизнис, пари, мир, благосостојба или виза за "да се кидне од државата".

Во двете солуции има вистина, но постои уште една друга алтернатива, која малку е позната во јавноста, а тоа дека кога "задникот ќе биде даден под кирија", тогаш мора да ги знаеш и своите обврски за зачленувањето во клубот на Алијансата.

Тоа значи дека секоја година од корката на лебот ќе мораме да одвоиме едно позначајно парче, со кое се плаќа скапата чланарина. Потоа АРМ ќе мора да испраќа свои војници во т.н. мировни мисии, со цел да ги смират страстите во невралгичните точки од меѓународната геостратешка политика.

Карактеристичен пример за тоа се: Авганистан, Ирак, Судан, во поново време Либан, Босна и Херцеговина итн. Имено, бројот на ризичните земји и на-

таму се зголемува, така што можеби утре македонските војници ќе патролираат по улиците на главниот град на Иран, Техеран, подоцна во Северна Кореја, или во некоја нестабилна постсоветска држава: Грузија, Молдавија, Киргизија, Азербејџан итн. Значи, фамилијата се зголемува. Но, кој е интересот што Република Македонија се зближува со НАТО? Што сè треба да жртвуваме за да станеме дел од елитното друштво? Овие прашања малку се елаборираат во јавноста, иако во регионот расте интересот за "кираџиските" услови, односно сè повеќе Хрватите, Србите и други нации почнуваат многу потемелно да размислуваат за нивното влегување во Алијансата. Притоа, пресметале колку треба да дадат, а колку ќе изгубат, затоа што коцкањето со НАТО е тешка работа.

ВОЈНИЧКО САЛУТИРАЊЕ

Може ли стиховите на песната "НАТО, НАТО, НАТО... ТИ СИ МОЕ ЗЛАТО, ЈА ТЕ ОБОЖАВАМ" - да стане хит или, пред сè, станува збор за политичка пародија и лакрдија со македонската јавност. Во

За разлика од политичарите, воените планери во НАТО веќе од 2009 година сметаат на 500 македонски војници за мировни мисии. Македонските единици ќе бидат дел од контингенти со други земјо-членки, кои ќе обезбедуваат бази, медицински тимови, евакуација со хеликоптери и штабни офицери.

контекст на дилемата, од Министерството за одбрана побаравме одговор на неколку мошне круцијални прашања за иднината на државата.

Колку македонски војници се ангажирани во мировните мисии во Ирак, Авганистан, во Босна и Херцеговина и во други земји?

Колку нивниот ангажман ја чини Република Македонија, односно колку средства се на товар на Буџетот на државата?

По нашиот прием во НАТО, кои се обврските на Република Македонија, од-

АТО И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

носно со колкав воен потенцијал ќе учествува нашата земја и колку средства ќе издвојува државата во Буџетот на Алијансата?

За првите две прашања добивме кус, прецизен, односно војнички одговор. Нивното салутирање, но по наше претходно барање е: во Ирак е 9. ротација со 39 македонски војници. Во ИСАФ, Авганистан е 2. четна ротација со 120 војници од Втората моторизирана пешадиска бригада, плус 4 лица кои се наоѓаат во составот на здружениот медицински тим од земјите од Јадранската група.

Во мисијата АЛТЕА имаме 16 луѓе. Ова е втора ротација на македонските мировници на хеликоптерскиот тим ВИНГ+1. Тоа е медицинско одделение составено од 10 лица и 2 хеликоптера. Во Либан, каде во моментот се води вистинска војна меѓу трупите на либанскиот претседател и на палестинските бегалци, приврзаници на Ал каида, имаме двајца штабни офицера.

другите 50 проценти се од буџетот на Министерството за одбрана.

Тоа е рапортоот кој го добивме од портпаролот на МО, но на третото прашање (ПОВТОРУВАМЕ ДЕКА Е НАЈЗНАЧАЈНО) не добивме одговор. Зошто? Но, како граѓани на РМ, кои редовно плаќаме даноци и ги финансираме мисиите во странство, мораме да знаеме каде ни одат парите. Зошто не добивме одговор на прашањето: "По нашиот прием во НАТО, кои се обврските на Република Македонија, односно со колкав воен потенцијал ќе учествува нашата земја и колку средства ќе издвојува државата во Буџетот на Алијансата?"

Нели треба да го знаеме новиот "данок во крв". Колку тој ќе биде на товар на Буџетот на РМ? Колкаво "топовско месо" во иднина ќе испраќаме?

Според информациите објавени во некои македонски медиуми, оваа бројка би изнесувала до 500 војници, меѓутоа тоа се првичните проценки, а апетитите сигурно ќе бидат поголеми.

стациониран на Балканот, каде поминале многу војски и војсководци, кои оставиле свој отпечаток на македонската почва.

НАМАЛУВАЊЕ НА ОДБРАНБЕНАТА МОЌ

Сите анализи за улогата на НАТО потврдуваат дека секој кандидат за влез во Алијансата мора да исполни повеќе услови, меѓу кои и реформата на армијата, нивниот капацитет, ресурси итн. Но, меѓу другото, се провлекува едно прашање - зошто мора да ослабне, односно да се намали капацитетот на Армијата? Дали треба да се уништи Армијата на соодветната земја за да се намали одбранбената моќ?

Карактеристичен пример за намалување на одбранбената моќ на државата претставува ситуацијата во Црна Гора. Според податоците на Министерството за одбрана на Црна Гора, оваа држава би требало да има 2.400 војници, односно 410 офицери, 898 подофицири, 782 војника по договор и 310 цивили.

Сите анализи говорат дека улогата на НАТО во процесот на зачленување во Алијансата почнува со намалување на одбранбената моќ на државата на земјата кандидат, а подоцна се врзуваат други договори - набавка на оружје, купување авиони, тенкови или транспортери.

Во овој процес најдалеку е Бугарија, која ги укина Командата за оперативните сили, Командата за специјални операции, Источната и Западната команда, Тактичката авијациска команда, Командата на воздушната одбрана, како што го намали и бројот на припадниците на вооружените сили, кои во моментот бројат 45.000 војници.

Од друга страна, пак, на патот до "освојувањето на НАТО" симпатиите од новопримените членки се очекува своите најдобри војници да ги испратат во меѓународни мировни мисии. Така, на пример, од Хрватска се бараат нови 5.600 војници. На тој план, Србија би требало да испрати околу 13.000 мировници. Но, како ќе се одвива овој процес во Република Македонија?! Одговорот на прашањето останува енигма, бидејќи Министерството за одбрана реши да молчи, иако во земјите во регионот јавноста сè повеќе се интересира за парите кои треба да ги даде во Буџетот на НАТО, но и за судбината на војниците, кои би служеле во операциите на Алијансата.

Според пишувањата на "Јутарњи лист", Хрватска се обврзала дека до 2012 година треба да оспособи околу 4.100 војници, кои ќе учествуваат во НАТО операциите, кои би биле под покровителство на ООН или на ЕУ. Истиот

ЗАРИНКА НА Е ВО БРИСЕЛ

ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ЕДИНИЦИ И КАПАЦИТЕТИ ВО МИРОВНИ МИСИИ

СИЛИ	Персонал	6 Месеци во мисија	Декларации	2004	2005	2006	2007
ШТАБНИ ОФИЦЕРИ ВО К.ДА НА СЕБЕРИГ	8	102.181	01.01.2004	102.181	294.381	102.181	
ВОЕНИ НАБЛ. ВО ОСН. ОБСЕ И ЕУ МИСИИ	3	36.987	01.09.2004	18.494	73.974	55.481	
ШТАБНИ ОФИЦЕРИ ВО МУЛТИНАЦ. К.ДА	3	36.987	01.01.2004	36.987	73.974	36.987	
ШТАБНИ ОФИЦЕРИ ВО НАТО К.ДА	3	36.987	01.01.2005		73.974	73.974	
ТИМ ЗА ХУМАНО ДЕВАЈРАЊЕ	10	220.561	01.01.2005		441.123	441.123	
ЧЕТА ЗА МИРОВНИ ОПЕРАЦИИ СЕБОРИГ	85	2.255.452	01.01.2004	2.255.452	4.510.903	2.255.452	
МЕДИЦИНСКО ОДДЕЛЕНИЕ	10	131.532	01.01.2005		263.065	263.065	
ТИМ ЗА ВРСКИ	4	99.348	01.01.2005		198.697	198.697	
ИНЖЕНЕРСКИ ПАТЕН ВОД	25	603.161	01.01.2004	603.161	1.206.323	603.161	
ВОД НА ВП	33	441.261	01.01.2007				882.523
ЛИОНЕРСКИ ВОД	15	189.387	01.01.2006			378.774	378.774
ТИМ ЗА ПЛАНИНСКО АЛПИНИСТ. ОПЕРАЦИИ	12	575.632	01.01.2005		1.151.265	1.151.265	
ТИМ ЗА ПРОТИТЕРОП. ДЕЙСТВА	12	575.632	01.01.2006			1.151.265	1.151.265
ЧЕП ЗА ЧЕТА ЗА ОН	52	3.526.674	01.01.2006			7.053.348	7.053.348
ЧЕП ЗА ЧЕТА ЗА СЕБЕРИГ	52	3.526.674	01.01.2004	3.526.674	7.053.348	3.526.674	
ЧЕТА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМАНИ	80	3.614.753	01.01.2006			7.229.505	7.229.505
ХЕЛИКОПТЕРИ	16	940.006	01.01.2006		1.880.013	1.880.013	
ВКУПНО	423			6.440.768	16.926.658	26.298.783	16.695.415

ВКУПНО 66,361,624 евра

Нивниот ангажман Република Македонија ја чини 302 милиона денари (4,95 или околу 5 милиони евра), од кои со 50 отсто учествува Владата на РМ, а

Всушност, оваа битка се води во сите парламенти, па и во Велика Британија и во САД, но таму демократијата има свои параметри и аршини. Овој проблем е

извор наведува дека Хрватска во НАТО касата би требало да инкасира 3 милиони евра и уште 10 милиони евра ќе се потрошат на офицерите, кои ќе дејствуваат во рамките на структурите на Алијансата. Главниот дел од трошоците кои се наменети за хрватското учество во НАТО во воените мисии во светот, до 2012 година би изнесувале околу 70 милиони евра годишно.


ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ НА СОЈУЗОТ

Северноатлантскиот сојуз е меѓународна одбранбено-безбедносна организација, која е основана на 4 април

што било вчера е минато, а она што е денес - иднина.

НАТО го основале: Белгија, Канада, Данска, Франција, Исланд, Италија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Португалија, Велика Британија и САД. Грција и Турција ѝ се приклучија на Алијансата во 1952 година. Германија во 1955 г. а Шпанија во 1982 година. По паѓањето на Берлинскиот ѕид и распаѓањето на Советскиот сојуз била донесена стратеска одлука во Алијансата да бидат примени и некои земји-членки на поранешниот Источен блок. На тој начин, во 1999 г. се примени Чешка, Полска, Унгарија, а на Самитот во Истанбул, во 2004 г. добредојде им беше кажано на Бугарија, Естонија, Летонија, Литванија,

За време на НАТО Форумот кој се одржува во Охрид, се очекува да пристигнат голем број американски разузнавачи, припадници на ЦИА и на ФБИ. Покрај нив, најавено е и присуство на специјални единици на американската армија т.н. Зелени беретки, кои ќе им се придружат на некои од постоечките за изведување тајни операции со оружје. Најголемиот дел од нив разбирливо ќе бидат распоредени во Охрид, каде се одржува Форумот. Во највисок степен на подготвеност се ставени и контингентите на КФОР. Дел од разузнавачите имаат цел да соберат и квалитетни информации за состојбите на теренот, од аспект на косовското прашање кое е можно да се радикализира по новото одложување на статусот.



НА КРИВОЛАК МАКЕДОНСКИТЕ ВОЈНИЦИ МОЖАТ ДА НАЈДАТ ДУХОВЕН МИР, НО ВО МИРОВНИТЕ МИСИИ ЌЕ ГИ КРЕПИ ПОДГОТВЕНОСТА

1949 година во Вашингтон, САД. Главна одредба на договорот меѓу државите-членки се однесува на член 5: "Членките се согласуваат дека во случај на вооружен напад против една од државите-членки во Европа или во Северна Америка, тој напад ќе се смета за напад врз сите членки".

Ваквата воена и геополитичка филозофија претставува главен мотив за зачленувањето во Алијансата, но сепак трансформацијата ги насочува интересите на државите во друг правец. Она

Романија, Словачка и Словенија. Во меѓувреме, во 1994 г. НАТО ја формира познатата програма за Партнерство за мир, во која досега партиципираа околу 50 држави. Всушност, оваа програма претставува калауз за отворање на вратата за влез во НАТО. Оттогаш до денес во регионот, односно на Балканот, се случила неколку крупни геостратешки поместувања. Имено, посебна страница во трансатлантските односи е поместувањето на американските воени бази кон исток. Така, на пример, од пред ед-

на година Бугарија им дозволи на САД пристап до четири свои воени бази - два аеродрома, камп за обука и магацин. Истовремено, Американците веќе имаат свои две воени бази во Бугарија, како и еден полигон за вежбање. Исто така, во близина на Софија, за сите бази во регионот, САД формираа командно-разузнавачка структура (центар). Во 2005 г. сличен договор бил постигнат и со Романија. На нејзина почва има стационирано 4 воени бази на САД, додека во Грција останува базата за складирање нуклеарно оружје.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот